



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прехоспитален третман на акутен миокарден инфаркт (АМИ) приказ на случај

ЗДРАВСТВЕН ДОМ- ВЕЛЕС

ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО Р.СЛОВЕНИЈА 20 ОКТОМВРИ-6 НОЕМВРИ 2015 Г

Др.МИЛКА ПАНОВА

ДЕКЕМВРИ 2015




www.mzh.gov.mk



Дефиниција

Терминот **акутен миоарден инфаркт** укажува на иреверзбилно оштетување на миокардот поради:

- ❑ Намалена перфузија на миокардот
- ❑ Ненадејно зголемување на миокардната побарувачка за кислород






КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ

ПАЦИЕНТКА НА 60
ГОДИШНА ВОЗРАСТ СЕ
ЖАЛИ:


- ГРАДНА БОЛКА
- ГАДЕЊЕ
- ПОТЕЊЕ
- СЛАБОСТ
- ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ

Classic Heart Attack Symptoms





дијагноза



ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА

МАРКЕРИ НА МИОКАРДНА
НЕКРОЗА

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА



Прехоспитален третман

- Поставена венска линија
- Даден интравенски опиоид- morphine (обезболување)
- Даден антиеметик – amp.reglan
- Аплицирана маска со кислород 2-4 l во минута
 - Таблета aspirin 300 mg
 - Аплицирана нитроглицеринска пумпа
- Дадена фибринолитичка терапија со предходна консултација со кардиолог- 5000и. е хепарин
 - Комуникација помеѓу тимот на ургентната амбуланта и болницата каде ќе се врши реперфузија на пациентот
- Транспорт на пациентката до кардиолошкиот центар со соодветен тим и апаратура со возило на ИМП



Брза дијагностика на АМИ и соодветниот прехоспитален третман овозможува:

- брза реперфузиона терапија
- ограничено миокардно оштетување
- превенирање и намалување на смртноста
- намалување на стресот кај пациентите и одржување соодветен животен квалитет
- подобрување на животниот квалитет на пациентот





Научени лекции

- ✓ Прием преглед и триажа на пациенти во ургетна интернистичка и хирушка амбуланта
- ✓ Реанимација
- ✓ Амбулатни хирушки постапки
- ✓ Комуникација секундарно со терцијално ниво
- ✓ Дезифенкциони постапки и протоколи кои водат до намалена инциденца на интрахоспитални инфекции



Splošna bolnišnica Novo mesto





ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД ЕДУКАЦИЈА ВО ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО – Р.СЛОВЕНИЈА

ОВАА ОПШТА БОЛНИЦА Е ОД РЕГИОНАЛЕН КАРАКТЕР ЗА ДОЛЕНСКИОТ РЕГИОН..РАСПОЛАГА СО ОКОЛУ 4000 БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ СО ВКУПЕН БРОЈ НА 1080 ВРАБОТЕНИ И БУЏЕТ ОД 50 МИЛИОНИ ЕВРА.ЗА ВРЕМЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА ПРЕСТОЈУВАВ ВО УРГЕТНИТЕ ИНТЕРНИСТИЧКИ И ХИРУШКИ АМБУЛАНТИ.

